

Задоволителна деловна година со оглед на вонредните услови за работа

Годишен резултат на Штаермеркише Шпаркасе Групацјата со состојба на 31 декември 2020 година

- ▶ **Солиден оперативен резултат од 205 милиони евра**
- ▶ **Резултат за периодот после оданочување од 80 милиони евра**
- ▶ **Многу добри стапки на раст:**
 - **Раст на кредитите од 4,4%**
 - **Раст на депозитите од 11,3%**
 - **Раст на вкупниот Биланс на состојба од 7,8%**
- ▶ **Одлична капитална основа – стапка на адекватност на капиталот од 21,3%**
- ▶ **Спојување на Bankhaus Krentschker: проширување на банкарството за физички лица**

„Минатата година бараше многу од сите нас. Сите моравме да покажеме истрајност, подготвеност за промена, генијалност и храброст. Главно помагаме во области каде луѓето беа особено погодени од кризата, и во многу случаи бевме во можност да им понудиме на нашите клиенти прилагодени решенија: регионално, во нашите локални експозитури и центри за поддршка, како и преку нашите дигитални платформи. И покрај предизвикувачките услови за работа, Штаермеркише Шпаркасе постигна охрабрувачки стапки на раст. Да се биде во можност да се забележи раст на депозитите, кредитите и на вкупниот биланс на состојба во вакви времиња е голема победа за Штаермеркише Шпаркасе и сите нејзини вработени. Кај трансакциите со хартии од вредност, дефинираните цели беа дури и надминати. Проектите за спојување со Охридска банка во Северна Македонија и Банкхаус Крентшкер ни отвораат нови можности што сакаме да ги искористиме и ќе ги искористиме. Подготвени сме да го продолжиме патот на раст во 2021 година, па дури и да го надминеме“, вели Герхард Фабиш, главен извршен директор и претседател на управниот одбор на Штаермеркише Шпаркасе.

Групацјата **Штаермеркише Шпаркасе** е најголем провајдер на финансиски услуги во Јужна Австрија. Со 3.044 вработени опслужува 801.030 клиенти на 254 локации во Штаерска и во Југоисточна Европа. Пазарното учество на Групацјата Штаермеркише Шпаркасе во Штаерска изнесува околу 34% во сегментот на работење со физички лица и околу 39% во сегментот на правни лица. Со 8.887 вработени кои работат во **Групацјата Штаермеркише Шпаркасе** се опслужуваат околу 2,6 милиони клиенти на 503 локации. „Шпаркасе“ или „штедна банка“ значи економски успешна идеја, која се води од непрофитната идеја уште од нејзиното основање. (Состојба: 31 декември 2020 г.)

За дополнителни информации:

Штаермеркише Шпаркасе, Комуникации во Групацјата 8010 Грац, Шпаркасенплац 4, Тел.: +43 5 0100-35055, Биргит Пухер, мобилен: +43 50100-635055, е-мејл: birgit.pucher@steiermaerkische.at
Текст/фотографии на веб страница

<http://www.sparkasse.at/steiermaerkische/presse/presseaussendungen>

Краток преглед

во милиони евра

Групациски резултат	2019	2020
Вкупен биланс на состојба	17.197	18.537
Резултат за периодот по оданочување	197	80
Поврат на капиталот по оданочување	11,3 %	4,3 %
Коефициент трошоци/ приходи	53,8 %	57,3 %
Капитал	1.825	1.868

Резултат за периодот по оданочување 80 милиони евра

Профитот за периодот по оданочувањето во 2020 година беше **80 милиони евра** и падна за 59% во споредба со претходната година. Како резултат на пандемијата, најголемите фактори кои влијааа беа: повисоките провизии за ризиците, проценетите резултатите на малцинските сопствености и намалените заработки од подружничките банки. **Вкупните средства на Групацискиот резултат се искачија на 18.5 милијарди евра.** Како матична компанија, Штаермеркише Шпаркасе, со вкупна актива од 16.5 милијарди евра, како и претходните години, има најголем удел во вкупната актива на Групацискиот резултат. **Оперативниот резултат** изнесуваше **205 милиони евра**. Во 2020, **основната стапка на капитал** во Групацискиот резултат се зголеми на **19.5%** и **коефициентот на адекватност на капиталот** се зголеми на **21.3%**. Ова значи дека Штаермеркише Шпаркасе делува на високо меѓународно ниво. **Капиталот на Групацискиот резултат** изнесуваше **1.8 милијарди евра** на крајот на 2020 година, што претставува зголемување во споредба со 2019 година.

Сите три деловни области - физички лица, комерцијалното банкарство и меѓународните трансакции, постигнаа позитивни и задоволителни резултати. И покрај условите полни со предизвици како резултат на пандемијата, Штаермеркише Шпаркасе ги опслужуваше своите клиенти како сигурен финансиски партнер, дигитално и преку локалните региони.

Извонредно зголемување на бројот на нови клиенти во година со предизвици

Во 2020 година, Штаермеркише Шпаркасе Групацискиот резултат започна да опслужува над **800.000 клиенти** за прв пат, докажувајќи дека е сигурен, стабилен партнер во Штаерска, Виена, Босна и Херцеговина и Северна Македонија. Само во Штаерска, во 2020 година, добивме над **26.000 нови клиенти**. Штаермеркише Шпаркасе Групацискиот резултат (вклучувајќи ги Хрватска, Србија, Словенија и Црна Гора) опслужува вкупно **2,6 милиони клиенти**.

Состојби со ризиците во однос на КОВИД-19

Во 2020 година, ситуацијата со ризиците беше под значително влијание на КОВИД-19 кризата. На крајот на годината, беше очигледно дека состојбата со КОВИД-19 ескалираше зависно од времетраењето и бројот на забрани во движењето, како и појавата на нови мутации на вирусот. Земалки ја во предвид неизвесноста на ситуацијата, беа формирани резервации за ризиците во износ од 82,4 милиони евра.

NPE стапката (Коефициентот на вкупната изложеност на нефункционални кредити) изнесува **1,98%** - сè уште на компаративно добро ниво. Меѓу другото, ова беше овозможено и со помош на ослободувањата од страна на државата. Коефициентот на покриеност на нефункционалните кредити - **NPL стапката** (резервации за ризик како процент на побарувања од клиентите) изнесува **77,62%**, што претставува јасно зголемување. Ова значи дека Штаермеркише Шпаркасе е добро подготвена за да се соочи со предизвиците во следните години. Во 2020 година, како и во претходните години, капацитетот на Групацјата за справување со ризиците беше повеќе од соодветен.

Австрија: 7,5 милијарди евра во корпоративното финансирање – раст од 6%

Штаермеркише Шпаркасе беше добро подготвена за да ги надмине големите предизвици на пандемијата, вклучително како партнер на економијата во Штаерска. Нашата подготвеност да им ја обезбедиме на нашите клиенти потребната ликвидност дури и при првото ограничување на движењето ни помогна да постигнеме **нов обем на инвестициски кредити во износ од над 1.350 милиони евра**. Преку целата фискална 2020 година, на компаниите од Штаерска им беа доделени **повисоки лимити, одложувања и рефинансирања поврзани со КОВИД-19 во износ од над 500 милиони евра**.

Инвестициското финансирање кое не е поврзано со КОВИД-19, изнесуваше преку **963 милиони евра**, што покажува дека нашите клиенти и Штаермеркише Шпаркасе како нивен финансиски партнер веруваат дека ќе има економски пресврт, започнувајќи од вториот квартал од 2021 година и дека треба да бидеме подготвени за тоа.

Севкупно гледано, краткотрајните кредити и инвестициите во економскиот развој доведоа до надпросечен **раст на финансирањето** на компаниите од **6%**. Одобрени се вкупно 1.615 грантови за мали и средни компании. Додека и обемот на финансирање на субвенционираниите кредит е за 160% поголем од ланскиот.

За среќа, успеавме да придобиеме скоро **2.000 нови корпоративни клиенти** во ова тешко опкружување, и Штаермеркише Шпаркасе сега опслужува скоро **30.000 компании**: од кои повеќе од половина се мали и средни претпријатија од областа Штаерска.

Австрија: Зголемување на работењето со физички лица

Во делот на **финансирање на физичките лица**, Штаермеркише Шпаркасе забележа финансиски **обем на рефинансирање од 654 милиони евра**, што е за околу 80 милиони евра повеќе од минатата година.

Во 2020 година, **штедните влогови** во Групацјата исто така се развија позитивно и се зголемија за **250 милиони евра до скоро 7,4 милијарди евра**. И покрај пониските камати, тие сепак се многу популарни и претставуваат сигурност и брза достапност.

Освен тоа, беа склучени повеќе од **21.500 нови кредитни договори за градење** и над 5.000 нови финансиски планови беа склучени во текот на изминатата година. Со над **11.000 нови договори за осигурување и производна вредност** од околу **285 милиони евра**, деловите за премии, несреќи и ризици беа добро покриени. Како и во претходната година, барањата на клиентите беа доста насочени кон пензиско осигурување и осигурување од несреќи. Со извонреден раст уште еднаш во областа неживотно осигурување, како осигурување на домаќинства, имот и здравствено осигурување, Штаермеркише Шпаркасе исто така, е сеопфатен партнер за своите клиенти и во оваа област.

И покрај политиката „без провизии“ на централните банки и турбуленциите на глобалните берзи предизвикани од корона вирусот, **2020 година беше добра година за хартиите од вредност**. Резултатите од провизиите за хартии од вредност се искачија на **33 милиони евра**, а **обемот на сметки на клиенти за хартии од вредност** управувани од Штаермеркише Шпаркасе изнесува околу **3,9 милијарди евра**. Ова ја потврдува довербата на нашите клиенти и во делот на консултантските услуги на Штаермеркише Шпаркасе.

Над **23.000 нови трансакциски сметки** ја истакнуваат важноста на регионалната банка за платежни трансакции во регионот.

Со продажба на околу **7.000 кредитни картички**, се проширија плаќањата со бесконтактните и безготовински плаќања. Со скоро **70% корисници на „George“**, Штаермеркише Шпаркасе уште еднаш покажа дека има јасно поставен правец кон иновативно лидерство коешто е поставено со нашиот систем за интернет банкарство „George“.

Југоисточна Европа: КОВИД-19 влијае врз резултатот во ЈИЕ

Земјите во Југоисточна Европа беа исто така силно погодени од пандемијата предизвикана од КОВИД-19 и текот на нивното делување беше под нејзино силно влијание. Како мерка на претпазливост за можни економски последици, беа значително зголемени вредносните во кредитирањето кај странските инвестиции.

Шпаркасе Банка Македонија генерираше добивка од 4,6 милиони евра, која беше значително над планираните резултати. Стапка на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 9,8%, а коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) беше намален на посакуваните 56%. Прилагодувањата на повисоката вредност беа неутрализирали со решавање на поголеми проблеми.

Дополнителните трошоци кои настанаа како резултат на подготовките за спојувањето со Охридска банка и преземањето мерки во врска со КОВИД-19 беа неутрализирали со заштеди кај материјалните трошоци. Потрошувачките кредити растеа со стапка од 10,1%, а депозитите на клиентите со стапка од 3,2%.

Охридска банка во Северна Македонија, која беше преземена во Ноември 2019 година, генерираше добивка од 4,8 милиони евра, што е помалку од планираното. Стапка на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 6,4%, а коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) беше намален на посакуваните 49,4%. Како резултат на КОВИД-19, приходите останаа пониски од планираните и не можеа да се надоместат со заштеди кај материјалните трошоци. Потрошувачките кредити растеа со стапка 6,4%, а депозитите на клиентите со 1,6%. Проектот за спојување на Шпаркасе Банка Македонија и Охридска банка продолжува и покрај влијанието на КОВИД-19. Спојувањето се очекува да биде завршено во 2021 година.

Шпаркасе Банка Босна и Херцеговина генерираше добивка од 5,3 милиони евра - значително помалку од резултатот во минатата година - како резултат на пониските каматни стапки и поголемите прилагодувања на вредностите. Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 4,5%, додека коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) 61,9%. Вкупниот биланс на состојба е зголемен за 8,5% на **878 милиони евра**. Споредено со претходната година, потрошувачките кредити успешно се зголемени за 6,4%, а депозитите на клиентите за 10,9% во претходната финансиска година.

Ерсте и Штаермеркише Банка во Хрватска генерираше подгрупациски резултат од 61 милиони евра, што е помалку од планираното. Поради КОВИД-19 пандемијата и нејзиниот удар врз хрватската економија (особено врз туризмот), резервите за ризик и приходите можеа само делумно да се компензираат со заштеди кај трошоците. Потрошувачките кредити се зголемија за 8,2%, а депозитите на клиентите за 15,4%, споредено со претходната година. Вкупниот биланс на состојба изнесуваше 10,9 милијарди евра (+ 10%). Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 4,6% со стапка на коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) од 53,7%.

Ерсте Банка во Србија генерираше резултат за периодот од **11,8 милиони евра**, што претставува надминување од 4,6 милиони евра над буџетот. Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 4,3%, а стапката на коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) од 67,2%. Поради ефектите од КОВИД-19, Эрсте банка мораше да направи поголеми прилагодувања на вредностите отколку предвидените во буџетот. Добредојденото надминување беше постигнато со строго управување со административните трошоци. Растот на потрошувачките кредити изнесуваше 16,8% и депозитите на клиентите од 38,3%. Вкупниот биланс на состојба значително беше зголемен за 23,7% и изнесуваше **2,6**

милијарди евра.

Ерсте Банка во Црна Гора генерираше годишни резултати од **5,1 милиони евра**, што е значително помалку од планираното. Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 5,5%, а стапката на коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) од 58,1%. Растот на кредитите изнесуваше 9,9% во однос на претходната година. Депозитите на клиентите се зголемија за 3%.

Банка Шпаркасе во Словенија генерираше периодичен резултат од **3 милиони евра**, што е малку под буџетот. Поради КОВИД-19, растот на кредитите беше послаб од очекуваното. Но, сепак потрошувачките кредити се зголемија за 3,1%, а депозитите на клиентите се зголемија за 6,1% во споредба со претходната година. Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 2,5%, а стапката на коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) од 69,4%.

Компаниите за лизинг на возила во Југоисточна Европа финансираа подвижни средства и моторни возила и моментално управуваат со вкупна изложеност од **695 милиони евра**. Поради КОВИД-19, се направени поголеми прилагодувања на вредностите отколку што беше буџетирано, а добивката по оданочување изнесуваше **5,7 милиони евра** – помалку од планираниот резултат. Резултатите од стратешкото учество на проширениот домашен пазар ја потврдуваат стабилноста и долгорочната деловна стратегија на Штаермеркише Шпаркасе.

Вработени и локации

На крајот на 2020 година, во Штаермеркише Шпаркасе Групаацијата работела **3.044*** вработени на **254 локации** во Штаерска, Виена, Босна и Херцеговина и Северна Македонија.

Бројот на вработени во Штаермеркише Шпаркасе Групаацијата (вклучено Хрватска, Србија, Словенија и Црна Гора) изнесуваше **8.887*** на **503 локации**.

* Број на вработени

Австриски пазар во 2020 година и очекувања за 2021 година

2020 година беше екстремно предизвикувачка година широм светот во однос на здравствената и економската криза. На кривата на економскиот развој, реалниот БДП тонеше во текот на целата 2020 година се до 7,5%, и падна посилно отколку после финансиската криза (-3.8%) во 2009 година.

Ограничувањата коишто беа воведени за спречување на пандемијата силно влијаеја на австрискиот пазар на трудот. Во 2020 година, во Австрија имаше 3,7 милиони вработени лица кои заработувале или примале плата, што е за 1,4% (53.000 луѓе) помалку од претходната година. Околу 521.000 лица беа регистрирани како невработени или лица на обука, што претставува зголемување за 113.000 (27,7%) повеќе лица во Австрија отколку на крајот на 2019 година, која тогаш се уште не беше зафатена од корона вирусот. Стапката на невработеност во Австрија (како што е дефинирана од страна на Еуростат) изнесуваше 5,3% во годишниот просек за 2020 година (заклучно со декември 2020 година) и остана под референтната вредност на Европската унија (7,1%).

Економистите претпоставуваат дека економските перформанси значително ќе закрепнат во 2021 година, но бидејќи текот на вирусот е толку непредвидлив, неизвесноста е се уште присутна. При сценарио без дополнителни затворања на границите и предупредувања за патувања, кои значително го ограничуваат туризмот и надворешната трговија и во кое корпоративните и економските активности се враќаат во нормала со вакциналното покривање на населението, економијата може повторно да порасне од 3,1% до 4,5% во 2021 година. Аналитичарите исто така предвидуваат економско закрепнување во 2022 година (БДП до + 3,8%). Ризиците за сегашните економски прогнози сепак мора да се класифицираат како многу високи. Тие вклучуваат зголемен ризик (понатамошното ширење на инфицираноста од корона вирусот во комбинација со можни дополнителни ограничувања во движењето) и можно зголемување на ризикот

(постапката за вакцинација што сега се спроведува кај популацијата).

Меѓународните проблематични точки сепак ја вклучуваат неизвесната трговска политика на САД после претседателските избори и ефектите врз европската економија по BREXIT.

Австрискиот институт за економски истражувања (WIFO) и Институтот за напредни студии (IHS) предвидуваат стапка на инфлација за 2021 година не повеќе од 1,6%, сè уште под зададената цел на ЕЦБ од нешто помалку од 2%. Според IHS, стапката на инфлација во 2022 година може да се искачи до 1,9%.

Не се очекува крајот на фазата на ниски каматни стапки во Евро-зоната, бидејќи ЕЦБ може да продолжи да гледа на тоа како на значителен износ на поддршка преку монетарната политика, доколку е потребно.